

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Наставен предмет | ДИНАМИКА НА ЕНЕРГЕТСКИ МАШИНИ | |
| 2. | Шифра | 4M21OM09 | |
| 3. | Студиска програма | ТИ, АФИ | |
| 4. | Семестар (изборност) | ЗИМСКИ (задолжителен) | |
| 5. | Цели на предмет | <i>Изучување на основни и сложени движења на материјални точки, системи и тела. Вибрации и динамички модели на енергетски машини, урамнотежување. Механизми со виши и нижи кинематски парови.</i> | |
| 6. | Оспособен за (компетенции) | <i>Проектирање на енергетски машини со намалени вибрации, решавање на динамички проблеми во машинство и урамнотежување.</i> | |
| | Услов за запишување на предметот | 1. Кинематика (потпис) 2. Математика 2 (потпис) | |
| 7. | Основна литература (до 3 наслови) | 1. И. Мицкоски, Љ. Тодоровска-Ажиевска, Механизми и осцилации, Скопје, 2001 2. Д. Кочмановски, Д. Коруноски, К. Анѓушев, Збирка задачи по динамика, Скопје 1997 3. Е. Ветаџокоска, Љ. Ажиевска, К. Анѓушев, Збирка задачи по Механизми, осцилации и динамика на машините, Скопје 1999 | |
| 8. | Број на кредити: | 8 (VI) | |
| 9. | Вкупен расположив фонд на време | 8 ECTS x 30 саати = 240 саати | |
| 10. | Распределба на расположивото време | 42 + 28 + 15 + 110 + 5 + 40 = 240 саати | |
| | 11.1. | ПТН - Теоретска настава (3x14) | 42 саати |
| | 11.2. | АВ - Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет. | 28 саати |
| | 11.3. | ЛВ - Лабораториски вежби | 15 саати |
| | 11.4. | СУ - Самостојно учење, подготовка на материјал од 300 страници за тестови. | 110 саати |
| | 11.5. | ТПЗ - Проверка на знаење со 2 теста | 5 саати |
| | 11.6. | СЗ - Самостојно решавање на 3 задачи и семинарска работа. | 40 саати |
| 11. | Оценување | 10 + 60 + 30 = 100 бода | |
| | 12.1. | Посетеност на предавања | 10 бода |
| | 12.2. | 2 теста x 30 поени (1x2 и 1x3) | 60 бода |
| | 12.3. | 3 проектни задачи и семинарска работа (3x5 + 15) | 30 бода |
| | Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите | Оценки: | |
| | | од 50 до 60 бода | 6 (шест) |
| | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) |
| | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) |
| | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) |
| | | над 90 бода | 10 (десет) |
| 12. | Услов за потпис и формален испит | реализирани активности 11.3 и 11.6. | |

| недела | Предавања - теоретска настава | | Аудиторни вежби | | Графички и лабораториски вежби | |
|--------|-------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------|--|
| | саа ти | тема | саа ти | тема | саа ти | тема |
| I. | 3 | Вовед. Диференцијални равенки за движење на материјална точка. | 2 | Решавање задачи од движење на материјална точка. | 1 | Примена на Њутновите закони за анализа на реални проблеми |
| II. | 3 | Закони на динамиката за материјална точка и материјални системи. Потенцијална и тотална енергија. | 2 | Диференцијални равенки на движење на материјална точка | 1 | Самостојно решавање на задачи |
| III. | 3 | Динамика на релативно движење на материјална точка. Динамика на круто тело. | 2 | Решавање задачи со законите на динамиката за материјална точка. | 1 | Примена на законите на динамиката за решавање на реални проблеми |
| IV. | 3 | Аналитичка механика. Лагранжови равенки од II ред. | 2 | Решавање задачи со законите на динамиката за материјални системи. | 1 | Самостојно решавање на задачи |
| V. | 3 | Кинематика на вибрации. Принципи на сведување на сложени осцилаторни системи на поедноставни-моделирање. | 2 | Решавање задачи со Лагранжова р-ка од втор ред | 1 | Предавање и оцена на задача 1 и 2 |
| VI. | 3 | Системи со еден степен на слобода. Слободни и придушени осцилации. | | Прв тест за материјалот од I до V недела | 1 | Подготовка за материјалот за прв тест. |
| VII. | 3 | Принудни осцилации со и без отпори. Фреквентна карактеристика. Теорија на виброизолација. | 2 | Решавање на задачи од слободни и принудни непридушени осцилации на системи со еден степен на слобода | 1 | Лабораториски вежби за општи познавања на механичките вибрации |
| VIII. | 3 | Системи со повеќе степен на слобода, главни форми, динамички апсорбер, критични брзини кај вратила. | 2 | Решавање на задачи од слободни придушени осцилации на системи со еден степен на слобода | 1 | Лабораториски вежби за мерење и нормирање на вибрациите |
| IX. | 3 | Нумерички и експериментален пристап при решавање на динамички проблеми, специфични проблеми кај енергетска опрема. | 2 | Решавање на задачи од принудни придушени осцилации на системи со еден степен на слобода | 1 | Лабораториски вежби за оцена на вибродинамичката активност на машините |
| X. | 3 | Основни причини за зголемени вибрации кај машини. Мерење и анализа на вибрациони процеси кај енергетска опрема. Основи на вибродиагностика. | 2 | Решавање на задачи од осцилации на системи со два степени на слобода | 1 | Предавање и оцена на семинарска работа. |
| XI. | | Втор тест за материјалот од VI до X недела | 2 | Решавање на задачи од осцилации на системи со два степени на слобода | 1 | Предавање и оцена на семинарска работа. |
| XII. | 3 | Структура и класификација на механизмите. Кинематска анализа на механизмите. | 2 | Решавање на задачи од кинематска анализа на лостови механизми | 1 | Објаснување на програм од лостови механизми |
| XIII. | 3 | Кинематска анализа на запчести механизми. Кинетостатска анализа на механизмите. Равенки за движење на механизмите. Редукција на маси. | 2 | Решавање на задачи од кинематска анализа на лостови механизми | 1 | Решавање на програм од лостови механизми |
| XIV. | 3 | Нерамномерност на движење. Начини за смалување на нерамномерноста при движење и регулација. | 2 | Решавање на задачи од кинетостатска анализа на лостови механизми | 1 | Решавање на програм од лостови механизми |
| XV. | 3 | Урамнотежување на механизми и машини. Услови за урамнотеженост на ротирни маси. Статичко и динамичко урамнотежување на крути ротори. | 2 | Решавање на задачи од планетарни преносници | 1 | Предавање и оцена на задача 4 Урамнотежување на ротори |
| XVI. | | | | | | |
| XVII. | | | | | | |
| XVIII. | | | | | | |
| | 42 | | 28 | | 15 | |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| Задача 1 | Решавање задачи од динамика на материјална точка и материјални системи | Во печатена форма |
| Задача 2 | Решавање задачи со примена на закони на динамика | Во печатена форма |
| Задача 3 | Семинарска работа од областа на вибрации на машини | Во печатена форма |
| Задача 4 | Решавање на задачи од лостови механизми | Во печатена форма |